



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 12 декември 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 68

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 30 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 220. — Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

1020.

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 9 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ГО ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Надоместот на личниот доход на делегатите што надомест на личниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 2,5% за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1980 година, а за 12% од 1 јули 1980 година.

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход ќе се изврши согласно со точка 1 од оваа одлука, а ќе се исплати од наменските средства на Собранието на СФРЈ.

3. Право на усогласувањето од точка 1 на оваа одлука имаат и сојузните пратеници, делегатите и функционерите што остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-180/80-013

9 декември 1980 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Рајко Гаговиќ, с. р.

1021.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, и 62/79), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 9 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Со-

бранието на СФРЈ се усогласува за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1980 година и се утврдува во износ од 5.415 динари.

Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ се усогласува од 1 јули 1980 година и се утврдува во износ од 6.065 динари.

2. Личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ ќе се утврдат согласно со точка 1 на оваа одлука, а ќе се исплатат од наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-181/80-013

9 декември 1980 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Рајко Гаговиќ, с. р.

1022.

Врз основа на член 19 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), во врска со член 46 од Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ОД ЧЛЕН 19 НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 ГОДИНА

1. Средствата на придонесот за станбена изградба што ќе бидат уплатени до 31 декември 1980 година, а кои, во смисла на член 19 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1980 година, се издвоени на посебна сметка, можат да се користат за изградба, адаптација и реконструкција на станови во општествена сопственост заради решавање на станбеното прашање на делегатите, функционерите и раководните работници во органите на федерацијата избираани или именувани, односно назначени на односната должност.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се користат:

1) за покривање на обврските по договорите за изградба на станови склучени до 11 октомври 1980 година во височина од 80%;

2) за адаптација и реконструкција на станови во општествена сопственост — во височина од 20%.

3. Средствата за адаптација и реконструкција на станови во општествена сопственост се одобруваат првенствено за:

1) претворање на поголем стан во две станбени единици;

2) преградување на станови заради добивање на поголем број просторни;

3) измена на намената на просторните во станот заради подобрување на функционалноста и квалитетот на домувањето.

4. Решение за одобрување средства за адаптација и реконструкција на станови во општествена сопственост донесува Комисијата за давање станови на користење, врз основа на барањата од користниците пристигнати до 11 октомври 1980 година, а по претходно прибавено мислење од Стручната служба на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи за потребниот износ на средствата.

5. Интересната заедница за станбена изградба и управување со станови за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи склучува договори за адаптација и реконструкција на станови во општествена сопственост врз основа на решенијата на Комисијата за давање станови на користење донесени во смисла на оваа одлука.

6. Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа ќе ѝ ги пренесе на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи средствата од точка 1 на оваа одлука што се наоѓаат кај него на посебна сметка.

7. Средствата на придонесот за станбена изградба од личниот доход и од надоместот на личниот доход на делегатите, функционерите и раководните работници во органите на федерацијата, избирани или именувани, односно назначени на односната должност, што ќе бидат пресметани и уплатени по 31 декември 1980 година, се издвојуваат на посебна сметка кај Сојузниот секретаријат за финансии.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 602
4 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

1023.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ПЧЕЛИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ VAROoze — VAROOZIS

Заради заштита на пчелите од заразни болести VAROoze-VAROOZIS се применуваат одредбите за

мерките за спречување, сузбивање и искоренување на заразните болести кај животните и други одредби на Законот за заштита на животните од заразни болести што је загрозуваат целата земја.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 604
4 декември 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

1024.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ЕРОСА“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Ероса“ број 1569 од 1 ноември 1980 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/567
14 ноември 1980 година
Белград

Заменик — сојузен секретар за внатрешни работи,

Драшко Јуршиќ, с. р.

1025.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ЕРОСА“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Ероса“ број 1570 од 8 ноември 1980 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/569
28 ноември 1980 година
Белград

Заменик — сојузен секретар за внатрешни работи,

Драшко Јуршиќ, с. р.

1026.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ЕРОСА“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Ероса“ бр. 1571 од 15 ноември 1980 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/670
28 ноември 1980 година
Белград

Заменик — сојузен секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

1027.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

**ПРАВИЛНИК
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАШИНИТЕ
ЗА МЕРЕЊЕ НА ПОВРШИНА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат машините за мерење на површина на кожа или сличен неправилно омеѓен материјал со автоматски погон (во натамошниот текст: машини за мерење на површина).

Член 2

Под машини за мерење на површина, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) механички машини за мерење на површина,
- 2) електронски машини за мерење на површина.

Под механичка машина за мерење на површина, во смисла на овој правилник, се подразбира машина за мерење на површина чија работа се заснова врз принципот на тркалање на паралелно поставени мерни тркалаца со клинови преку мерениот материјал, при што поминатите патеки на тркалцата преку системот на лостови се пренесуваат врз направата за покажување.

Под електронска машина за мерење на површина, во смисла на овој правилник, се подразбира машина за мерење на површина чија работа се заснова врз принципот на светлосно-електрично снимање на мерениот материјал, при што тоа снимање (непрестајно) се повторува нормално на правецот на поместувањето на мерениот материјал.

Електричните импулси добиени при тоа снимање се пренесуваат во електронски блок во кој се обработуваат, така што на показниот уред се добиваат резултатите од мерењето.

Член 3

Мерниот опсег на машината за мерење на површина се определува спрема бројот на мерните елементи и спрема растојанието на нивните средишта.

Мерниот опсег на механичките машини за мерење на површина со мерните елементи чии средишта меѓусебно се оддалечени 25 mm до 26 mm, изнесува:

- 1) 10 до 225 dm² ако се во прашање машини за мерење на површина со 48 мерни елементи;
- 2) 15 до 300 dm² ако се во прашање машини за мерење на површина со 64 мерни елементи;
- 3) 25 до 450 dm² ако се во прашање машини за мерење на површина со 96 мерни елементи;
- 4) 30 до 600 dm² ако се во прашање машини за мерење на површина со 128 мерни елементи.

Мерниот опсег на електронска машина за мерење на површина се утврдува во зависност од нејзината широчина и од можностите за покажување, а најголемите дозволени должини на мерената површина се утврдуваат во зависност од должината на машината.

Член 4

Мерните елементи мораат да бидат поставени на еднакво растојание еден од друг, со тоа што растојанието на нивните средишта не смее да биде поголемо од 32 mm.

Поделбата на скалата или редоследот на броевите на показниот уред мора да расте рамномерно во квадратни десиметри, а при типското испитување може да се додаде специјален покажувач со десетти делови на квадратниот десиметар. Вистинското или оптичко зголеменото растојание на соседните црти на поделбата на показниот уред со скалата и стрелката не смее да биде помало од 2 mm.

Показниот уред мора да биде конструиран така што да може да се врати на нула.

Член 5

Механичките машини за мерење на површина мораат да бидат изработени така што:

- 1) мерните тркалаца да се тркалаат по површината на мерениот материјал без забележливо лизгање;
- 2) резултатите од мерењето да не зависат од дебелината на мерениот материјал;
- 3) одделни мерни елементи да го пренесуваат повртниот од (пат) добиен од мерениот материјал (површина) на показниот уред независно еден од друг и рамномерно.

Член 6

Кај електронските машини за мерење на површина мора да биде обезбедено:

- 1) уредот за транспортирање да го повлекува мерениот материјал без лизгање;
- 2) временскиот редослед на снимањето (наидувањето) на површината да стои во непроменлив однос со брзината на повлекувањето на мерениот материјал.

Член 7

Машините за мерење на површина за многу брановити и збрчкани површини мораат да имаат направи кои ќе го доведат мерениот материјал во што порамна состојба.

Член 8

Машините за мерење на површина можат да имаат:

- 1) уред за регистрирање на одделните вредности на измерените површини и нивната сума;

2) печатар за автоматско печатење на одделни измерени вредности по површината на мерениот материјал;

3) уред кој служи за ширење или рамнење на површината на мерениот материјал;

4) други уреди кои служат за сигнализација, статистичка обработка на мерните податоци и сл.

Член 9

Најголемата дозволена грешка на мерењето на машината за мерење на површина за секое поединечно мерење е еднаква на најголемата од следните вредности:

1) $\pm 1\%$ од мерената површина;

2) $\pm 0,2\%$ од најголемата дозволена мерена површина, ако овој износ не е поголем од $\pm 1 \text{ dm}^2$.

Отстапувањата на одделни мерења од аритметичката средина на десет поединечни мерења не смеат да бидат поголеми од $\pm 0,4$ од најголемата дозволена грешка.

Член 10

За машините за мерење на површина кои имаат показан уред со стрелка и скала:

1) отстапувањето од нулевата положба не смее да изнесува повеќе од 0,4 од најголемата дозволена грешка за најмалата мерена вредност;

2) разликата на податоците на два вградени показни уреди изнесува $\pm 0,2 \text{ dm}^2$.

Член 11

Машините за мерење на површина мораат да имаат таблица на која мораат да бидат испишани на траен начин на еден од јазиците и писмата на народите на Југославија:

1) фирмата или називот на производителот;

2) серискиот број, типот и годината на производството;

3) службената ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали;

4) зборовите: „МЕРЕН ОПСЕГ ОД .. dm^2 ДО .. dm^2 “.

На показниот уред мора да биде означена единицата за мерење со зборови: „квадратен десиметар“ или ознака „ dm^2 “.

На електронски машини за мерење на површина на видно место мора да се означат дозволена-та должина на мерениот материјал со зборовите: „ДОЗВОЛЕНО САМО ЗА ДОЛЖИНИ НА МЕРЕНАТА ПОВРШИНА ОД m“.

Електронските машини за мерење на површина без посебен уред за ширење или рамнење на мерениот материјал мораат да имаат и таблица со натпис: „НЕ Е ДОЗВОЛЕНО ЗА ЗБРЧКАНИ ИЛИ МНОГУ БРАНОВИТИ ПОВРШНИ“.

Таблиците од ст. 1 и 4 на овој член мораат да бидат изработени така што на нив да можат да се втиснат жигови без чие уништување таблицата не може да се симне.

Сите натписи и ознаки на таблиците од ст. 1 и 4 на овој член мораат да бидат видливи и лесно читливи и кога мерилата се во употреба.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0201-2855/1
17 октомври 1980 година
Белград

Директор

на Сојузниот завод за
мери и скапоцени метали,

Милисан Воичиќ, с.р.

1028.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРАДУИРАНИ МЕРНИ ЦИЛИНДРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мора да ги исполнуваат градуираните мерни цилиндри (во натамошниот текст: цилиндрите).

Член 2

Под цилиндри, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

1) цилиндри со клун за излевање на течност (цртеж бр. 1);

2) цилиндри со стеснет врат (грло) кои можат да бидат: со брусен (незаменлив) чеп и со стандарден заменлив чеп (цртеж бр. 2).

Член 3

Вкупната номинална зафатнина на цилиндарот мора да одговара на низа слични големини: 5 — 10 — 25 — 50 — 100 — 250 — 500 — 1000 — 2000 cm^3 (ml).

Цилиндрите мораат да бидат баждарени на на- левање со вода на $+20^\circ\text{C}$.

Номинална зафатнина на цилиндарот претста- вува зафатнина на водата што ја содржи цилиндарот на референтна температура од $+20^\circ\text{C}$, кога е исполнет до највисоката црта на неговата скала.

Член 4

Цилиндрите мораат да бидат од провидно стак- ло со соодветни хемиски и технички особини (од хидролитска класа 1,2 или 3) и да се без видливи грешки и внатрешни напрегања.

Цилиндрите мораат да ги исполнуваат условите предвидени со југословенските стандарди JUS B.E4. 150 — Лабораториски садови од стакло — Општи услови за квалитетот и JUS B.E8.092 — Методи за испитување на стакло.

Член 5

Цилиндрите мораат да бидат од масивна кон- струкција за да можат да издржат нормална упо- треба.

Цилиндрите се изработуваат во форма на вер- тикален цилиндричен сад со подножје.

Рамниот пресек на цилиндарот мора да биде во тркалезна форма.

Член 6

Цилиндрите по целата своја должина мораат да имаат ист внатрешен пречник и иста добелина на сидовите.

Член 7

Горниот раб на цилиндарот мора да биде фино исполан или обработен со пламен и нормален на оската на цилиндарот.

На горниот раб на цилиндарот мора да има формирано излив (клун за излевање на течноста), што го олеснува празнењето на цилиндарот во те- сен млаз без прскање и подлевање на течноста.

Клуноот мора да се наоѓа на левата страна кога скалата е во положба на отчитување.

Цилиндриите со стеснет врат (грло) во својот горен крај имаат лежишта за чепот. Вратот (грлото) на цилиндарот мора да биде брусен на соодветна мера на чепот.

Член 8

Подножјето на цилиндарот мора да има шестоаголна или тркалезна форма, што обезбедува стабилна вертикална положба на цилиндарот кога тој се наоѓа во хоризонтална основа.

Цилиндарот мора да остане стабилен кога ќе се постави празен, односно без чеп (ако цилиндарот има стеснет врат) и кога е наведнат под наклон до 15°C во однос на хоризонтална рамнина.

Член 9

Подножјето на цилиндарот може да биде изработено и од погоден вештачки материјал — пластика.

Член 10

Цилиндриите мораат да имаат скала чии поделоци, зависно од номиналната зафатнина, имаат вредности дадени во табелата бр. 1.

Табела бр. 1

Номинална зафатнина во cm ³	Најмала поделба во cm ³	Граница на дозволена грешка во cm ³	Зафатнина која одговара на најниската црта на скалата во cm ³	Најниска долга црта на скалата обележена со број	Широчина на цртата на скалата во mm
5	0,1	± 0,1	0,5	1	0,3
10	0,2	± 0,2	1	2	0,3
20	0,5	± 0,5	3	5	0,4
50	1	± 1	5	10	0,4
100	1	± 1	10	10	0,4
250	2	± 2	20	20 или 30	0,4
500	5	± 5	50	50	0,5
1000	10	± 10	100	100	0,5
2000	20	± 20	200	200	0,5

Член 11

Цртите на скалата мораат да бидат обележени нормално на оската на градуираниот дел на цилиндарот.

Сите црти на скалата мораат да имаат еднакви широчини.

Широчините на цртите на скалата, зависно од номиналната зафатнина, имаат вредности дадени во табелата бр. 1 од член 10 на овој правилник.

Растојанието меѓу цртите на скалата по целата должина мора да биде еднакво.

Член 12

Цртите на скалата почнуваат од минималната зафатнина (зафатнина која одговара на најниската црта на скалата која не смее да ги надмине вредностите дадени во табелата бр. 1 од член 10 на овој правилник.

Член 13

Внатрешната височина до највисоката црта на скалата, вкупната височина на цилиндарот (h₁) и отдалеченоста од највисоката црта на скалата (номинална зафатнина) до горниот раб на цилиндарот односно до вратот (грлото) на цилиндарот (h₂) имаат вредности дадени во табелата бр. 2:

Табела бр. 2

Номинална зафатнина cm ³	Внатрешна височина до највисоката црта на скалата mm min	h ₁ mm max	h ₂ mm min
5	55	115	20
10	65	140	20
25	85	170	25
50	110	200	30
100	145	260	35
250	200	335	40
500	250	390	45
1000	310	470	50
2000	380	570	50

Член 14

Обележување на цртите на скалата со броеви се врши одоздола нагоре, така што номиналната зафатнина да биде на највисоката црта на скалата.

Најниската црта на скалата обележена со број, зависно од номиналната зафатнина на цилиндарот, е дадена во табелата бр. 1 од член 10 на овој правилник.

Член 15

На цилиндриите од 10 cm³ (ml), 250 cm³ (ml) и 2000 cm³ (ml) секоја втора долга црта мора да биде обележена со број.

На цилиндриите од 250 cm³ (ml) долгите црти мораат да бидат обележени од 20 до 240 cm³ (ml), со дополнителна црта и со бројот 250 cm³ (ml) или од 30 до 250 cm³ (ml).

На сите други цилиндри секоја втора црта мора да биде обележена со број.

Броевите мораат да се наоѓаат веднаш над долгите црти на кои се однесуваат и малку надесно од соседните кратки црти.

Член 16

Распоредот на цртите на цилиндриите кои се со различни должини, зависно од поделбата на скалата, мора да биде, и тоа:

1) на цилиндриите со номинални зафатнини 5 cm³ (ml), 50 cm³ (ml), 100 cm³ (ml) и 1000 cm³ (ml):

- секоја десетта црта мора да биде долга;
- на половината од растојанието меѓу две соседни долги црти се наоѓа една средна црта;

- меѓу долгата црта и средната црта се наоѓаат четири рамномерно распоредени кратки црти;

2) на цилиндриите со номинални зафатнини од 10 cm³ (ml) 250 cm³ (ml) и 2000 cm³ (ml):

- секоја петта црта мора да биде долга;
- меѓу две соседни долги црти се наоѓаат четири рамномерно распоредени кратки црти;

3) на цилиндриите со номинални зафатнини од 25 cm³ (ml) и 500 cm³ (ml):

- секоја десетта црта мора да биде долга;
- меѓу две соседни долги црти се наоѓаат четири рамномерно распоредени средни црти;
- меѓу две соседни средни црти се наоѓа по една кратка црта а меѓу средната и долгата црта — една кратка црта.

Член 17

Должината на обележената црта на скалата мора да биде различна, и тоа:

Табела бр. 3

Црти на скалата	Должина на цртите на скалата
долги црти	најмалку 1/4 од обемот на цилиндарот
средни црти	1/6 од обемот на цилиндарот
кратки црти	1/8 од обемот на цилиндарот

Средните црти на скалата мораат симетрично, од обете страни, да ги преминуваат краевите на яратките црти.

Член 18

Сите црти на скалата и броевите мораат да бидат јасно видливи и неизбришливи.

Член 19

На секој цилиндар, на еден од јазиците и писмата на народите на Југославија, мораат да се испишат:

- 1) фирмата, односно називот или заштитниот знак на производителот;
- 2) номиналната зафатнина (со симболот „cm“ или „ml“);
- 3) ознаката дека цилиндарот е баждарен на налевање (со симбол „In“);
- 4) референтната температура (со симболот „20°C“).

Ако за цилиндрите се издаваат уверенија за резултатите од испитувањето, мора, освен ознаката од став 1 на овој член, да се испише и редниот (серискиот) број.

Сите ознаки од ст. 1 и 2 на овој член мораат да бидат испишани на горниот дел од цилиндарот, над највисоката црта на скалата, и мораат да бидат јасно видливи и неизбришливи во нормални услови.

Член 20

Границите на дозволената грешка на номиналните зафатнини не смеат да ги надминуваат вредностите кои се дадени во табелата бр. 1 од член 19 на овој правилник.

Најголемата дозволена грешка на зафатнината што одговара на која и да е црта на скалата е еднаква на најголемата дозволена грешка на номиналната зафатнина на цилиндарот.

Разликата меѓу грешките во зафатнините кои одговараат на две кои и да било црти на скалата

не смее да ја надминува најголемата дозволена грешка на номиналната зафатнина.

Член 21

Типското испитување на цилиндарот го опфаќа претходното испитување и мерно-техничкото испитување на цилиндарот.

Претходното испитување на цилиндарот го опфаќа надворешниот преглед и испитувањето на хидролитската класа.

Мерно-техничкото испитување на цилиндарот го опфаќа:

- 1) испитувањето на зафатнината;
- 2) испитувањето на скалата (поделбата и обележувањето со броеви);
- 3) испитувањето на постојаноста на скалата и обележувањето.

Член 22

Жигот се става (нанесува) над највисоката црта на скалата, така што ставањето на жигот да не го смеќава отчитувањето на менискусот.

Ако за цилиндарот се издава уверение за прегледот, во уверението мора да се наведе бројот на цилиндарот.

Член 23

Цртежите бр. 1 и 2 претставуваат составен дел на овој правилник.

Член 24


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0213-8923/1


30 октомври 1980 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени метали,
Милосав Воичиќ, с. р.



Цртеж бр. 1. Општ изглед на цилиндар со клун за излевање на течност



Цртеж бр. 2. Општ изглед на цилиндар со стеснет врат

1029.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИО- КОМУНИКАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за радиокомуникациите, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Радиокомуникации. Предаватели. Методи за мерење. Несакана модулација — — — — — JUS N.N.6.349

2) Радиокомуникации. Методи за мерење. Карактеристики на мрежата за пондерација на психофметарот кој се користи во звучната радиодифузија и телефонијата — — — — — JUS N.N.6.352

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 31-17506/1
6 ноември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

1030.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИ- ТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИОТ КАМЕН

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за испитување на природниот камен, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на природниот камен. Определување на впивањето вода JUS B.B.8.010

2) Испитување на природниот камен. Определување на зафатнинската маса со пори и шуплини, на зафат-

нинската маса без пори и шуплини и на коефициентот на зафатнинската маса и порозноста — — — — — JUS B.B.8.032

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на природниот камен што ќе се произведе, односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Определување на впивањето вода на природниот камен — — — — — JUS B.B.8.010 донесен со Решението за југословенските стандарди за физикални и технички мерења за каменот и неговите методи на испитување, за бетон и за употреба на ложични згури („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/57).

2) Определување на волуменската тежина, специфичната тежина исполнетоста и порозноста на природниот камен — — — — — JUS. B.B.8.032

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/62).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-17505/1
6 ноември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

1031.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОДАТО- ЦИТЕ ЗА МЕХАНИЧКИТЕ ОСОБИНИ НА ЧЕЛИ- КОТ

Член 1

Овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за податоците за механичките особини на челикот, кој го има следниот назив и ознака:

Податоци за механичките особини на челикот. Правила за премин на SI единици — — — — — JUS C.A.4.060

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-17507/1
6 ноември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

1032.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација провинува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАЧНИ И ПРЕВОЗНИ АПАРАТИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАРИ

Член 1

Со овој правилник се провинуваат југословенските стандарди за рачни и превозни апарати за гаснење пожари, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Општи одредби — JUS Z.C2.020
- 2) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Методи на испитување — — — — — JUS Z.C2.022
- 3) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Рачни апарати за гаснење со хемиска пена — — — — JUS Z.C2.030
- 4) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Рачни апарати за гаснење со прав — — — — — JUS Z.C2.035
- 5) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Рачни апарати за гаснење со јаглен диоксид — — — — JUS Z.C2.040
- 6) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Рачни апарати за гаснење со вода и воздушна пена — JUS Z.C2.050
- 7) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Рачни апарати за гаснење со воздушна пена — — — — JUS Z.C2.055
- 8) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Рачни апарати за гаснење со вода — — — — — JUS Z.C2.060
- 9) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Превозни апарати за гаснење со хемиска пена — — — — JUS Z.C2.130
- 10) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Превозни апарати за гаснење со прав — — — — — JUS Z.C2.135
- 11) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Превозни апарати за гаснење со јаглероден диоксид — JUS Z.C2.140.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на рачните и превозните апарати за гаснење пожари кои ќе се произведат, односно уе-зат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Општи одредби — JUS Z.C2.020
- 2) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Рачен апарат за гаснење со хемиска пена — — — — JUS Z.C2.030
- 3) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Рачни апарати за гаснење со прав — — — — — JUS Z.C2.035
- 4) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Рачни апарати за гаснење со јаглероден диоксид — — — — JUS Z.C2.040
- 5) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Рачен апарат за гаснење со вода и воздушна пена — JUS Z.C2.050
- 6) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Рачни апарати за гаснење со воздушна пена — — — — JUS Z.C2.055
- 7) Рачни и превозни апарати за гаснење на пожари. Рачни апарати за гаснење со распрашена вода — JUS Z.C2.060
- 8) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Превозни апарати за гаснење со хемиска пена — — — — JUS Z.C2.130
- 9) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Превозни апарати за гаснење со прав — — — — — JUS Z.C2.135
- 10) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Превозни апарати за гаснење со јаглероден диоксид — JUS Z.C2.140

донесени со Решението за југословенските стандарди за рачни и превозни апарати за гаснење пожари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/76).

- 11) Рачни и превозни апарати за гаснење пожари. Технички услови на испитување — — — — — JUS. Z.C2.022

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на пожарникарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-17508/1
6 ноември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

1033.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГОЛЕМИНИТЕ, ЕДИНИЦИТЕ И СИМБОЛИТЕ ВО НАУКАТА И ТЕХНИКАТА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за големините, единиците и симболите во науката и техниката, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Големини, единици и симболи.
Општи принципи — — — — — | JUS A.A1.020 |
| 2) Големини, единици и симболи.
Големини и единици за простор и време — — — — — | JUS A.A1.023 |
| 3) Големини, единици и симболи.
Големини и единици за периодични и сродни појави — — — — — | JUS A.A1.024 |
| 4) Големини, единици и симболи.
Големини и единици за механика — — — — — | JUS A.A1.025 |
| 5) Големини, единици и симболи.
Големини и единици за топлина — — — — — | JUS A.A1.026 |
| 6) Големини, единици и симболи.
Конверзиони фактори за единици што не се употребуваат — — — — — | JUS A.A1.037 |
| 7) Големини, единици и симболи.
Таблица за пресметување на килокалории по час-ват — — — — — | JUS A.A1.045 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-17688/1
11 ноември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

1034.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДНИЧКИ ТРАНСПОРТ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за руднички транспорт на ми-

нерални сировини, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Руднички транспорт на минерални сировини. Јамски вагонетки и вагони за колосек 600, 750 и 900 mm | JUS P.R2.100 |
| 2) Руднички транспорт на минерални сировини. Локомотиви за колосек 600, 750 и 900 mm — — — — — | JUS P.S9.101 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на јамските вагонетки, вагоните за колосек 600, 750 и 900 mm и локомотивите за колосек 600, 750 и 900 mm што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Јамски количка за руднички транспорт за колосек широчина 600 mm — — — — — | JUS P.R2.100 |
| 2) Јамски локомотиви за руднички транспорт. Габаритни мери — — — — — | JUS P.S9.101 |
- донесен со Решението за југословенските стандарди за јамски колички за руднички транспорт („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/58)
- донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на пресекот на рудничките простории („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/62).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-17687/1
11 ноември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

1035.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/78 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОНИЧНИ РАЗВРТУВАЧИ****Член 1**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, кој го има следниот назив и ознака:

- | | |
|---|--------------|
| Конични развртвачи со конус 1:50 за конични чивии — — — — — | JUS K.D3.180 |
|---|--------------|
- донесен со Решението за југословенските стандарди за алат и прибор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/71).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-17585/1
10 ноември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

1036.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата „Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ**

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, кој го има следниот назив и ознака:

Огноотпорен материјал. Складирање, превезување и пакување — JUS B.D6.700
донесен со Решението за југословенските стандарди за огноотпорен материјал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/59).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-15853/2
17 ноември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

1037.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ИЗОЛАЦИОНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на изолационите материјали во градежништвото, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Битуменски ленти за хидроизолација. Методи на испитување — JUS U.M8.080
- 2) Хидроизолациони материјали. Методи за испитување — — — — JUS U.M.085

- 3) Материјали импрегнирани со битумен. Методи за испитување — JUS U.M8.225

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на изолационите материјали во градежништвото што ќе се произведат, односно увезат од донет на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Битуменски ленти за хидроизолација. Проверување на квалитетот JUS U.M8.080
 - 2) Методи за испитување на масата за хидроизолација — — — — JUS U.M8.085
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/85).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-18113/1
19 ноември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

1038.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖЛЕБОВИ**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за жлебови, кој го има следниот назив и ознака:

Жлебови на деловите што вовлекуваат во предвидените дупки — JUS M.A5.020

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-18183/1
20 ноември 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

1039.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 191 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕТАЛУРШКИ КОКС**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 17 јули 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за металуршки кокс, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 49,8%, а според Ценовникот кој е составен дел од Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5426 од 3 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува наредниот ден од денот на склучувањето на Спогодбата.

Претставници на производителите: РО Коксара — „Лукавац“ — Лукавац, РО Железара „Зеница“ — Зеница, РО Металуршка ваљалничка производња — Сисак.

Претставници на купувачите-потрошувачи: РО Железара „Зеница“ — Зеница, РО Железара „Илијаш“ — Илијаш, РО Железара „Вареш“ — Вареш, МК Смедерево — РО Железара у изградњи — Смедерево Ручници и железарница „Скопје“ — Скопје, РО Металуршка ваљалничка производња — Сисак, СЖ-Железара „Шторре“ — Шторре и СЖ-Железара „Јесенице“ — Јесенице.

1040.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 191 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАРСКИ КОКС**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 23 јули 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за леарски кокс, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 42%, а според Ценовникот кој е составен дел од Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5354 од 3 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува наредниот ден од денот на склучувањето на Спогодбата.

Претставник на производителот: РО Коксара „Лукавац“ — Лукавац.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 54 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата

1041.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 191 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОЛ ЗА ДОБИТОЧНА ИСХРАНА**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 22 октомври 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за сол за добиточна исхрана, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоката продажна цена за сол за добиточна исхрана да изнесува 2.500 динари по еден тон.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7569 од 8 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Рудник соли и соли бунари — Тузла.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Серео Михал“ — Зрењанин, Ветеринарски завод — Суботица, ПК „Сомбор“ — Сомбор, „Агрорабачка“ — Бачка Паланка, — „Vitamix“ — Врбас, ПИК „Спиритум“ — Сремска Митровица, ПИК „Базат“ — ООУР „Стандард“ — Кикинда, „Агротехника“ — Љубљана, КИК „Помурска“ ФСК — Мурска Собота, ПКБ ООУР „Велепром“ — Белград, ПИК „Тамш“ — Папчево, „Агропрема“ — Белград, ПИК „Шид“ — Шид, „Србокооп“ — Белград, ПК „Посавка“ — фабрика сточне хране „Брчко“ — Брчко, „Солипром“ — Белград, „Агрокомбинат“ — РО „Агропром“ — Ниш, ТИМА ООУР „Велегровина“ Коопиале — Марибор МЕРЕХ ООУР „Гросист“ — Целје, УПИ ООУР „Репром“ — Сараево, „Крушевац-промет“ ООУР „Морава“ — Крушевац, ЗИК „Куманово“ ООЗТ „Трговија“ — Куманово.

1012.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите заклучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИНДУСТРИСКА КАМЕНА СОЛ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 22 октомври 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за индустриска камена сол, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоката продажна цена за индустриска камена сол за исплывање на патиштата да изнесува 1.950 динари за еден тон.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека произволите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 7568 од 8 декември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Рудник соли и соли бунари — Тузла.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Србија-пут“ — Белград, Здружено cestно подзење Словенија — Љубљана, Пословно удружение предузећа за песте — Загреб, Предузеће за пугеве СР БиХ — Сараево, „Македонија-пат“ Претпријатие за јавни патишта — Скопје, „Црна Гора-пут“ Титоград, „Београд-пут“ — Белград, СОУР за пугеве „Војводина-пут“ — Нови Сад, „Солипром“ — Белград и Општо здружение на сообраќајот на Југославија — Белград.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОПРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАИР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОПРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАИР

I

Се отповикува

д-р Филип Николовски од должноста вопреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Заир.

II

Се назначува

Александар Станич, досегашен помошник на сојузниот секретар за информации, за вопреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Заир.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 13

10 ноември 1980 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с.р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата.

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Малиќ Јанка Јосип, Томиќ-Клоповиќ Драгутина Анкица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Брајановиќ Петра Бранко, Јурчиќ-Настик Емила Мијана;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Девчиќ Николе Јакоб, Ивчец Антуна Катица, Јукиќ Мате Томислав, Кобола Алојза Алојз, Мусиќ-Аниќ Драгутина Јелена, Сомболек Марцела Стјепан, Сцхрамадеи Божидара Анте, Шиша Миха Марко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Девчиќ Јуре Никола;

Од СР Србија

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Мијаиловиќ Остоје Босиљка, Милетиќ Лазара Драгиња, Младеновиќ-Борбевиќ Петра Зорица, Пауновиќ-Николиќ Животе Вера, Поповиќ Јове Стојанка;

за заслуги и постигнати успеси во работата од значење на напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Цветковиќ-Алексиќ Андреја Олга, Димиќ-Давидовиќ Владимира Бранислава, Димитријевиќ-Козјак Катарине Јулија, Ескиќ Чедомира Наталија, Хорват Мирка Радмила, Храповиќ Цемаила Злата, Илиќ-Лончар Миле Јелена, Јелиќ Николе Милена, Калуѓеровиќ-Марсениќ Величка Достана, Костиќ Славка Грана, Николиќ-Урошевиќ Уроша Јаворка, Поповиќ Илије Гордана, Поповиќ-Матиќ Томе Милена, Пушеља-Боровиќ Александра Љубинка, Раковиќ-Живковиќ Владимира Христина, Стојановиќ-Милиќ Стојанче Милосава, Васиљевиќ Милоја Љубинка;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Михајловиќ-Марковиќ Живка Радмила, Милосављевиќ-Јовањиковиќ Најдана Јелена, Николиќ Србелуба Љиљана;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бирманчев-Иваниќ Андрија Хелена, Делевиќ-Ракчевиќ Михајла Миомира, Дуњиќ-Ступаревиќ Жике Владислава, Грујиќ-Бранковиќ Кривојица Милијада, Ириќ Станоја Благица, Јаношевиќ-Живаљевиќ Андреје Кристина, Јениќ-Гавриловиќ Јеремије Вучица, Павловиќ-Владановиќ Петра Јања, Стефановиќ Драгољуба Десаика, Стојановиќ-Спасиќ Станојка Мила, Тодоровиќ Илије Јованка;

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Барошевиќ Ђуре Никола, Бркљач Јове Томислав, Дамаскин Василија Михаљ, Демиќ Андрије Милан, Дукаи Ержебет Антал, Јеринкиќ Димитрија Нестор, Јуриќ Станка Јован, Станисављевиќ Лазе Лука;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ**

Бобиќ Шпире Драган, Борбел Ђерѓа Јожеф, Чанак Боже Ђуро, Челебиќ Светислава Милан, Чучковиќ Паја Душан, Поповиќ Миливоја Бранислав, Шаманц Панте Јон, Тодоровиќ Млађена Богдан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ацкета Гојка Миодраг, Ајџановиќ-Шимченко Тодора Анастасија, Бенедек Михаља Михаљ, Богданов Бранка, Бранков Тодора Сретко, Черевциќ Милоца Јован, Данилов Луке Милан, Дејановиќ Милана Глигорије, Галешев Кузмана Обрад, Јованов Живе Влада, Клајиќ-Фертиг Самуела Ана, Којичиќ Маше Мирко, Марчета Миле Живко, Марков Јована Љубомир, Милин Тадије Војислав, Милосављевиќ Милорала Јован, Милованов Теодора Стеван, Муч Милона Софија, Музикравиќ-Микиќ Глигорија Тијана, Николин Боже Љубина, Николин Васе Неделко, Пајиќ Раде Мирослав, Петровиќ Симеуна Марко, Радовиќ Новака Драгутин, Станојевиќ Неделка Чедомир, Стојовиќ Јанка Радомир, Стражмештер Миливоја Миливој, Шарац Стевана Ђура, Угарчица Стојана Душан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Боца Ђорѓа Милева, Бугарчин Ђоке Миодраг, Дошуа Ђира Живораг, Дудић-Ардељан Николе Верица, Дуковин Гвоздена Милорад, Голин Језде Александар, Јавин Војича Марко, Мишљеновић Стојана Јован, Опачић Раде Душан, Перић-Гашић Филипа Милка, Савић Богдана Ненад, Солдо Милана Новица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење на социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Антић Андрије Јулка, Арамбашин Савића Милан, Бајић Јована Гојко, Бакић Живе Милан, Балог Јожефа Елемер, Банић-Игњац Пугеља Јожефа, Бањац-Палтош Саве Роса, Барбулов Славка Божидар, Велић Исе Здравко, Вјеловук Милана Драго, Благојевић Пека Данило, Бурсак Стевана Рајко, Чех Јаноша Петар, Чокић Богдана Милош, Чучковић-Летича Дана Мирослава, Ђорић Јована Јован, Дзвинић Сретена Миодраг, Дорословац Милана Тура, Дукуљев Жарка Живан, Ђурић Сретена Цветко, Фара Корнјолан Ливијус, Филиповић Светислава Невена, Глигорин Владимира Бранислав, Грбанушић Михаила Љубомир, Хорват Кароља Јанош, Игас Јожефа Балаж, Ивошевић Алексе Раде, Јаковљевић Миле Никола, Јовановић-Кнежевић Живана Анђелка, Јовановић Станимира Животије, Јокић Раде Илија, Јунгер Кароља Имре, Јускан Петера Михаљ, Канурски Ивана Сава, Карталија Рада Милош, Кесић Јована Душан, Кешелј Симе Светислав, Кихут Антала Шандор, Кларић Стејана Милан, Кискезић Милана Миливоје, Којић Саве Љубинка, Коларов-Поповић Стевана Јулка, Козачки Рада Стеван, Лаушев Луке Иван, Љињак Матије Миле, Маленчић Милана Спасоје, Маринковић Марка Душан, Марков-Михајлов Живе Љубица, Михаљ-Гладић Живка Славенка, Милосавчевић Борислава Драгомир, Милошевић Живка Новак, Милков-Радош Владо Душанка, Мусић Митра Костадин, Недомачки Мирка Димитрије;

Огризовић Остоје Данило, Огризовић Стевана Душан, Палић Арона Мирослав, Пантелија Илије Коста, Пеовић-Трнић Средоја Ружица, Пиперски Сталоје Стеван, Пивац Милорада Димитрије, Попов Средоја Богдан, Попов Севера Јован, Поповић Младана Душан, Поповић Велимира Василије, Потковић Ђуре Богдан, Радуловић Блажа Радоје, Радуљев-Дамјанов Миле Јованка, Ромхањл Пала Антал, Рукавина-Бошковић Маријана Катица, Стајић Цветка Боривој, Степан Александра Лучијан, Стојанов Ленте Лазар, Свиларов-Вратовић Љубомира Вукица, Табори Евгена Ђорђе, Тепавац Радоње Илија, Тесла Ђурѓа Миле, Толоровић-Миросавчевић Матија Кристина, Томић Тодора Добривој, Трвљанин Лазара Петар, Васић Светозара Жива, Видаковић Јанка Новак, Видицки-Ступар Петра Савка, Вучеља Јована Милош, Вучићевић-Вучићевић Ђорѓа Босиљка, Вујић-Бошковић Лазара Реселинка, Вучкобрат Уроша Ђуро, Закић Богдана Паја, Закић Паје Перак;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абаза Јове Бранко, Алексић-Трајков Жива Маријера, Антанасић-Бугарски Николе Илијанка,

Антуновић Дане Божидар, Анушић Николе Јово, Аранџеловић Радосава Александар, Бакић Живе Љубомир, Белеуц-Мелих Павела Катарина, Безна Омера Јелица, Битевић Бориса Емил, Богичевић-Зирилак Стевана Јелка, Бојанић Милорада Смилка, Борота Радислав, Брадић Драгољуба Радивоје, Браќковић-Шушњар Милована Марија, Бубићевић Марка Ненад, Бужур Петра Мила, Бутулија Обрада Вељко, Цекић Василија Александар, Чокорило Трифка Бранко, Добранић Саве Митар, Добријевић Трифуна Милка, Драгулић Луке Илија, Дражић Луке Милош, Ђапа Луке Михајло, Ђурић Ивана Влада, Ердељан Живе Мирослав, Фехер Пала Антал, Галић Николе Здравко, Гавранов Ђуре Жива, Глазатовић Радосава Јанчије, Глигорин Миле Милош, Гојић Николе Славица, Хорват-Хорват Стевана Ана, Ивковић-Никчевић Боже Љубица, Јаков-Наћ Шандора Ержебет, Јаковљевић Миле Јован, Јакишић Михајла Стеван, Јасић-Радошић Димитрија Зора, Јовановић-Максимовић Талије Ковишка;

Калапиш Ђуре Ђука, Киш-Њергеш Имра Ева, Коканов Живе Теодор, Косанчић Рачка Иван, Ковачевић Драгослава Милан, Крнега Лазе Милорад, Крстин Бошка Боривој, Крстоновић Митка Стеван, Ладичорбић Милорада Иса, Латинчић-Вулетић Панта Даница, Ледер Јосипа Иван, Лукић Ратмира Милош, Мадарос Иштвана Шандор, Мак Антала Карољ, Максимов Милана Стеван, Максимовић-Томаќ Кароља Корнелија, Маричевић Николе Мирослав, Матићевић-Ђуричин Лазара Видосава Маринковић Радивоја Живко, Месарош Андриша Ференц, Милетић-Живковић Велимира Гордана, Милошевић-Тетечки Сава Јелена, Миловић Михајла Миливоје, Миош Мате Томислав, Мишков Иван Светислав, Митровић Пера Божидар, Митровић Јована Радован, Марковић Велимира Младен, Мркић Дмитра Борислав, Николић Милошана Драган, Николић Јована Блажо, Николић Ђоке Милош, Њасић Нике Мита, Обродовић Ђуре Богдан, Олах Петра Петар, Остојић Милана Павле, Пандургов-Стефановић Ивана Хермина, Петровић Стејана Милорад, Перуновић Радосава Милошан, Петровић Петра Бранко, Петровић Мише Мирослав, Попеску Павла Трајан, Попов Жарка Милан, Попржан Лазе Милан, Попанов-Жакић Јована Љубица, Радић Стојана Душан, Радић Ленте Мирослав, Радивојина Пантелија Никола, Радојчић-Лукић Велимира Ангелина, Санадер Ранка Радован, Рајков Петра Никола, Ранковић Радојиче Миодраг, Ратко Шандора Шандор, Ренчар Јосипа Јосип, Решќански Жива Милан, Сабо-Котас Самуела Елена, Сантрач Јове Дане, Сарић-Мичевић Душана Невенка, Симић Душана Радивој, Стефановић Љубомир, Стојиловић Слободан, Ступар Ђуре Милан, Шћирбић Тодора Георгије, Шкорић Ђуре Милка, Тенши Милоша Драгутић, Топаловић Милана Маринко, Тот Ане Андраш, Тот Иштвана Јован, Тркуља Ратка Бранко, Тубић Милана Драгомир, Удицки Аце Душан, Утржан Милоша Милан, Вељковић Михајла Загорка, Вишекруна-Родић Ђуре Сока, Влајић Рада Гојко, Влајнић Маринка Момир, Војнов Славка Боривој, Војводић Андрије Гојко, Вуковић Благоја Миленко, Живић Пантелија Радојка;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Болок Јожефа Јожеф, Милинковић Јована Радоје, Нешковић Светислава Миливоје, Рупић-Ага-

товић Драгослава Радулка, Штибицгер Антала Калман, Васин Стевана Мауко, Живковић Славка Радивој;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Деспотовић Николе Милан, Ференци Иштвана Ласло, Хорватовић Адама Аница, Иванковић Шпиро Јово, Јеловић Богосава Милојко, Лакић Илије Спасоје, Маленчић Станка Радован, Мандић Милеша Драган, Милановић Драгана Милица, Милићев-Раца Стевава Душанка, Настасијевић-Плавинић Тодора Драгиња, Недељков-Војновић Лаке Радојка, Павлов Миша Миша, Радојчић Ратомира Бла-тимир, Радоњић Јакова Слободан, Селаксевић Николе Мићо, Станковић Арсе Кирил, Томин Јована Живојин, Трифунац Аркадија Паја, Ветраб Јожефа Карољ, Зорић Косте Мирослав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бугарчић Петра Димитрије, Поповић Бганицава Радомир, Симић Бранка Мирољуб, Шороња Илије Душан;

Бр. 59

22 септември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ- БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-вија одлучува да се одликуваат

— за примерна работа на развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетар: Фабрик Шандора Михаљ;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Џурић Николе Мирко, Давид Ђерђа Карољ, Димитров Веље Славко, Џанко Назифа Нијаз, Георгиевски Владимира Набојша, Хоџић Јусуфа Абаз, Јовноски Ратка Апе, Крчо Јове Милорад, Маровић Мила Слободан, Миљуш Милана Ратко, Николић

Борислава Срђан, Новокмет Незира Махир, Петровијевић Живка Михаило, Пинтерић Драге Вјeko, Радојчић Стеве Милан, Радован Марија Бранко, Ристић Мирослава Момчило, Стојковић Ђорђа Радојина, Шеремет Боже Бранко, Випотвиќ Франца Андреј;

разведници: Беназић Алда Дјани, Дјечбичирић Ризе Рамазан, Нешић Богосава Мијомир, Новак Ивана Зденко, Османовић Ахмета Фахрудин, Шебениќ Јанеза Роман;

морнари: Горуп Марјана Адолф, Сабо Ласла Атила;

— за примерна работа на развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини кои служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

питомец на ШРО — едник Бијелић Саге Чедомир;

војници: Ёсбић Туре Миле, Костић Јована Драган, Павловић Радоја Живорад, Подвршниќ Петера Петер, Тратвиќ Андреја Лудвик, Вереш Антала Ласло, Жгела Ивана Миле;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

војници: Ђурчић Марка Језо, Грабован Петра Алојз, Грахованц Боже Радомир, Хладин Антона Антон, Јовановски Манасија Станко, Карјанковић Боривоја Драгомир, Ковачевић Живорада Милош, Курчубић Милорада Живорад, Милетић Ранка Добрина, Новачки Стјепана Бранко, Петровић Данијела Фердинанд, Петровић Данијела Марјан, Бајагић Гојка Миланко;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

војници: Асан Асана Светислав, Дерикоња Гавре Радислав, Кмет Јоже Јоже, Лавтижар Јоже Франц, Ловак Стјепана Стево, Манчић Стојанке Зоран, Мавхар Алојза Франц, Репан Николета Здравко, Ристић Радојка Војислав, Самарџија Ранка Здравко, Шкобић Јакова Мирко;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

војници: Хрибар Зорана Миклаваж, Шаховић Јакупа Рудија, Шешлија Славко Добривоје, Шлат Јосипа Иван, Жалац Ивана Јосип.

Бр. 60

19 септември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за долгогодишна и успешна работа врз развивањето на соработката помеѓу нашата земја и иселениците, како и за посебен придонес кон ширењето на вистината за нашата Народноослободителна борба

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Петарче Петра Ченгија.

Бр. 61
19 септември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Филипини

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

Лези Марија Гуерреро, извонреден и ополномоштен амбасадор на Филипини во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 62
19 септември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

1020.	Одлука за усогласување на надоместот на личниот доход на делегатите што надоместот на личниот доход го остваруваат во Собранието на СФРЈ — —	1937
1021.	Одлука за утврдување на условицата за усогласување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — —	1937
1022.	Одлука за условите за користење на средствата на придонесот за станбена изградба од член 19 на Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1980 година — — — — —	1937
1023.	Одлука за примена на одредбите од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја заради заштита на пчелите од заразни болести VAROOZE-VAROOZIS — — — — —	1938
1024.	Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „ЕРОСА“	1938
1025.	Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „ЕРОСА“	1938
1026.	Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „ЕРОСА“	1939
1027.	Правилник за метролошките услови за машините за мерење на површина —	1939
1028.	Правилник за метролошките услови за градуирани мерни цилиндри — — —	1940
1029.	Правилник за југословенските стандарди за радиокомуникации — — —	1943
1030.	Правилник за југословенските стандарди за испитување на природниот камен	1943
1031.	Правилник за југословенскиот стандард за податоците за механичките особини на челикот — — — — —	1943
1032.	Правилник за југословенските стандарди за рачни и превозни апарати за гаснење пожари — — — — —	1944
1033.	Правилник за југословенските стандарди за големините, единиците и симболите во науката и техниката — — —	1945
1034.	Правилник за југословенските стандарди за руднички транспорт на минерални сировини — — — — —	1945
1035.	Правилник за престанок на важењето на југословенскиот стандард за колични развртувачи — — — — —	1945
1036.	Правилник за престанок на важењето на југословенскиот стандард за огноотпорен материјал — — — — —	1946
1037.	Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на изолационите материјали во градежништвото — — — — —	1946
1038.	Правилник за југословенскиот стандард за жлебови — — — — —	1946
1039.	Спогодба за промена на затечените цени за металуршки кокс — — — — —	1947
1040.	Спогодба за промена на затечените цени за леарски кокс — — — — —	1947
1041.	Спогодба за промена на затечените цени за сол за добиточна исхрана — — —	1947
1042.	Спогодба за промена на затечените цени за индустријска камена сол — — —	1948
Укази	— — — — —	1948
Одликувања	— — — — —	1949